

Одличниот мизаценски потег на спикерот Георгиевски нуди едноставна формула, која по откривањето на содржината на водата ("пиеш вода како вол, а не знаеш што е H₂O"), не само што ги фати пратениците на спиење, туку и не им даде шанса да се премислат.

Затоа пратениците ќе мораат да ја поддржат неговата иницијатива, која досега не беше реализирана, бидејќи нив ги штити законот. Пратеникот не може да биде приведен без дозвола на Собранието, освен ако биде затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор над пет години.

Тоа значи дека во сите други случаи законот ќе важи само за обичните луѓе, а овие, нели во функција на "ангели на земјата", ја користат погодноста која им ја нуди Уставот на РМ.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Предлогот за измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата, кој е во собраниска процедура, сè повеќе предизвикува интерес не само во јавноста, туку и во рамките на политичките елити, каде се "крчкаат" промените во регулативата. Некои овие интервенции ги оквалификуваа како добри додека, пак, опозицијата изненадена од ретерирањето на претходниот став на министерот за правда, Михајло Маневски, кој се залагаше за професионалци, а сега за волонтирање на членовите на Антикорупциската комисија, ги скара опозиционерите со претставниците на власта. Меѓутоа, најновиот предлог на претседателот на Собранието,



ИГРАЌКИ ГО ХАМЛЕТ И БАРАЌКИ ПРАВДА И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА "СТАРИОТ ЛАВ" СЕ ИЗДИГНА НА ПИЕДЕСТАЛОТ ВО СОБРАНИЕТО

ЛУКАВИОТ РЕЖИСЕР М НА ПОРАНЕШНИОТ А

ГРЕШКИТЕ НА МИНИСТЕРОТ

Љубиша Георгиевски, за откажување од пратеничкиот имунитет, кој би требало да ја забрза борбата против корупцијата во Македонија, дојде како мелем на рана, бидејќи расправата по измените во Законот, тргна во спротивна насока, заглави во слепа улица. Имено, иницијаторот на измените и дополнувањата во Законот за спречување на корупцијата, Министерството за правда, поточно министерот Маневски, падна во политичка стапица, бидејќи направи небулозна грешка, која беше предизвикана со повлекувањето на неговиот поранешен став за професионализација на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Со тоа, наместо да даде импулс или инфузија за освежување на борбата против корупцијата во земјава, тој дополнително ја усложни процедурата, која и онака е "штура и неприципиелна", бидејќи досегашното искуство покажа дека не постои кохабитација меѓу антикорупционерите и Јавното обвинителство, кои како систем треба да функционираат беспрекорно. Но, тоа досега не се случи. Близу три ипол години антикорупционерите се довикуваа или се допишуваа преку весниците со експертни обвинители Александар Прчевски, кој се правеше на "тошо", додека "апашите" го делеа колачот со одделни државни функционери и политичари.

Поради тоа, Европската комисија повторно нè предупреди дека не ќе можеме да ја минеме границата на Европската унија сè до оној момент додека не ѝ зададеме вистински удар на корупцијата во Македонија.

Со отворањето на собраниската расправа по Предлог-текстот од измените и дополнувањата на Законот за спречување на корупцијата, несомнено влеговме во нова фаза од борбата против корупцијата во Република Македонија. Но, сепак, сакале или не, мораме да признаеме дека застојот во борбата е предизвикан поради непостоење на политичка волја, која во изминативе неколку години се покриваше со декларативно изјаснување на политичарите, кои всушност ја кочаа вистинската борба против корупцијата. Затоа сега пред голем испит се наоѓа Владата на Никола Груевски, која во моментот тапка во место, бидејќи не може да пронајде начин или механизам да го откочи системот. Имено, според првите тезиси на Владата може да се констатира дека нивниот "тенк" заглави во калта, затоа што направи неколку грешки. Од нив прва и основна е тоа што некогашниот "соборец или првоборец на антикорупционерите", Михајло Маневски, не се снајде во функцијата министер за правда, па така својата речитост умешно ја користи за покривање на сопствената неспособност да ја забрза процедурата околу донесувањето на измените и дополнувања од законот за спречување на корупцијата. Втората грешка ја направи во оној момент кога го повлече својот став за професионализација на кадрите во Антикорупциската комисија, со што на опозицијата ѝ даде таблета витамин Ц за да го



ВО ВРСКА СО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
ПОРАНЕШНИОТ ЧЛЕН НА АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА
НАПРАВИ НЕКОЛКУ ГРЕШКИ, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ,
МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА

У ГО ОБЕЛИ ОБРАЗОТ АНТИКОРУПЦИОНЕР

критизира предлогот на Владата, кој сега се наоѓа на пик и е под остар политички нож. Така, наместо Предлог-текстот да ги прибира плодовите, кои се нудат со другите измени, а тоа е ставање крај на изборната корупција која се лекува со нелегални пари од кои се финансира изборната кампања на партиите во Македонија, тој се наоѓа на удар на рехабилитираната опозиција. Затоа сјајот од ѕвездата го одзеде, односно за себе го прибра спикерот Љубиша Георгиевски, кој фасциниран од романскиот рецепт за патот до Унијата, без здив ги остави своите колеги - откажете се од имунитетот ако сакате да имате решителна политичка борба против корупцијата.

Лукавиот режисер го извади од врелото масло министерот за правда, кој не успеа да ги убеди народните избраници дека понудил соодветно законско решение за подобрување на положбата на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Инаку, одличниот мизаценски потег на спикерот Георгиевски нуди едноставна формула, која по откривањето на содржината на водата ("пиеш вода како вол, а не знаеш што е H₂O"), не само што ги фати пратениците на спиење, туку и не им даде шанса да се премислат. Поради тоа, пратениците ќе мораат да ја поддржат неговата иницијатива, која досега не беше реализирана, бидејќи нив ги штити Законот. Пратеникот не може да биде приведен без дозвола на Собранието, освен ако биде затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор над пет години. Тоа значи дека во сите други слу-

чай законот ќе важи само за обичните луѓе, а овие, нели во функција на "ангели на земјата", ја користат погодноста која им ја нуди Уставот на РМ. Токму затоа претседателот на Собранието Георгиевски ги повика пратениците да се откажат од имунитетот, за да покажат дека се решителни во борбата против корупцијата.

"Инаку, лесно е сега од под сенка ние да ги гониме евентуалните прекршители на законот кои не се под сенка, ние до пет години ќе сме си под сенка", истакна првиот меѓу еднаквите, Љубиша Георгиевски.

Вљашени од идејата на Георгиевски, неговите сопартисипанти од ВМРО-ДПМНЕ го објаснуваат ставот зошто антикорупционерите треба да останат хонорарци.

"Се работи за луѓе врз кои многу потешко може власта да има влијание, бидејќи тие имаат формирано своја професија и кредибилитет, не зависат од платата која им ја дава власта", истакна Силвана Бонева.

Социјалдемократите начелно се согласиле со неговиот предлог, но и натаму ѝ забележуваат на Владата која во последен момент се откажа од професионализацијата на членовите на Антикорупциската комисија.

Во текот на почетната расправа по предлог измените и дополнувањата на Законот за спречување на корупцијата, пратеникот на СДСМ, Јани Макрадули, се зачуди како за само неколку дена Владата го смени мислењето.

"За ова пишманење сум сигурен дека лично прсти вмешала Слаѓана Тасева. Тоа мене ме загрижува. Владата е заложник

Во врска со извештајот на "Транспаренс Интернешнл", според кој Македонија е на 105. место на скалата на корупција за 2006 година, неодамна министерот Маневски изјави дека во однос на корупцијата и состојбите околу неа, во државата не се помрднати од минатата година.

"Корупцијата е комплексен проблем, кој треба да се реши поефикасно. Владата на Република Македонија се определи за нулта толеранција на корупцијата и во таа насока презема мерки за ефективно јакнење на капацитетите на институциите и органите, кои се надлежни за нејзино спречување", изјави Маневски.

Министерот за правда посочи дека надлежните институции како Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Државниот завод за ревизија, Финансиската полиција и Дирекцијата за спречување на перење пари, треба да преземат конкретни и ефикасни мерки во сузбивањето на корупцијата и пријавувањето на казнените дела.

на организацијата "Транспарентност", изјави Макрадули.

Во контекст на ова е ставот и на Рафиз Алити од ДУИ.

"Јас сум длабоко убеден дека нема да успеат да ја спречат и да се справат со корупцијата, туку ќе бидат дел од корупцијата, како што беше и во минатото", истакна Алити.

Но, Владата има спротивно мислење, бидејќи ако антикорупционерите се професионалци, тие би биле корумпирани.

"Статусот на Државната комисија за спречување на корупцијата во целост ги исполнува очекувањата за нејзината досегашна работа, која е во согласност со законот и во согласност со принципите за независност, неселективност, транспарентност, професионалност, објективност и неполитизираност", изјави Сашо Василевски, заменик-министер за правда, кој го покриваше министерот за правда, кој отсутствуваше од мегданот со пратениците.

Според новиот Закон за корупција, мандатот на Комисијата ќе трае пет години, без право на повторен избор и месечен хонорар од околу 28.000 денари.

Според индексот на перцепција на корупцијата за 2006 година, кој неодамна го објави организацијата "Транспаренси Интернешнл", Финска, Исланд и Нов Зеланд се најмалку корумпирани земји. По нив следуваат Данска, Сингапур, Шведска, Швајцарија, Норвешка, Австралија, Холандија и Австрија.

Македонија е на 105. место со коефициент 2,7 од можни 10, од вкупно 163 земји на скалата на корупција, заедно со Иран, Либија, Малави и Уганда. Од земјите во регионот Бугарија е на 57. место со коефициент 4, Турција на 60. (3,8), Хрватска на 69. (3,4), Босна и Херцеговина на 93. (2,9) и Албанија на 111. место со коефициент 2,6.

Индексот на перцепција на корупцијата на "Транспаренси Интернешнл" укажува на силна корелација меѓу корупцијата и сиромаштијата, со концентрација на осиромашените земји на дното на листата. Најдолу на скалата се Ирак, Мијанмар и Хаити.

НЕКОГАШ И СЕГА

А, десетина дена претходно иницијативата за измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата ги мина комисиските филтри во Собранието, без да крене прав, онака млако и без некој конкурентен предлог, кој ќе придонесе за поквалитетно подобрување на законскиот текст.

Законодавно-правната комисија ја поддржа потребата од донесување закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата, со кој треба да се допрецизираат одредбите кои се однесуваат на мерките и на активностите за спречување на корупцијата во политиката и особено уредување на делот кој се однесува на постапката за избор и именување на членовите на Антикоруписката комисија, како и усогласување со Законот за прекршоци во делот на казнените одредби. Во таа пригода, министерот за правда Михајло Маневски, образложувајќи ја потребата од донесувањето на законот, рече дека измените и дополнувањата се однесуваат на спречувањето на корупцијата во политиката, а се иницирани од појавите, во кои политичките партии и организаторите на изборните кампањи своите изборни активности ги почнуваат многу порано од официјалните датуми за тоа.

"Со предложените измени се создадени претпоставки за санкционирање на

можните незаконски постапувања, како што се, нови инвестиции, вонредна исплата со користење на буџетски средства, кои би се извршиле во периодот пред официјалното почнување на изборната кампања, односно од донесувањето на одлуката за распишување на изборите па сè до нивното завршување", тогаш истакна Маневски.

Со измените и дополнувањата на Законот се предвидува избран и именуван функционер најдоцна во рок од 30 дена да пополни анкетен лист со детален попис на својот имот. Исто така, избраните и именуваните функционери во рок од 30 дена по престанокот на функцијата се должни да ја известат Антикоруписката комисија и да достават нов анкетен лист.

Министерот Маневски нагласи дека во промените е новина тоа што со измените се предлага јавност на анкетните листови на избраните и именуваните функционери, кои со објавување на веб-страницата на Антикоруписката комисија, претставува практика во повеќе европски земји.

Според предлог измените, Државната комисија за спречување на корупцијата би требало да ја сочинуваат седум члена, а претседателот на Комисијата да се избира од редот на членовите на Комисијата, именувани со мандат од пет години со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Но, сега членовите да бидат волонтери, а не професионалци.

Hotel I MPERIJAL



Добре дојдовме



Welcome

